

ПЕНОВ СЕ "КРСТИ" НА ИСКУСТВОТ

"Гледам дека нашите конкуренти се здружуваат, но сепак им недостасува концепција, а нашата концепција е јасна и таа им е позната на граѓаните", изјави Владо Бучковски.

ВМРО-ДПМНЕ долго време калкулираше со името на кандидатот за градоначалник на Скопје. Обидот во политичката игра да се вмеша Вилма Трајковска, сопругата на трагично починатиот претседател Борис Трајковски, при што таа воопшто не била консултирана, беше голем ризик. На "тапет" беше и Груевски, но и тој се повлече поради повисоки партиски цели.

Пишува:
Кокан СТОЈЧЕВ

Владејачката коалиција СДСМ-ЛДП, односно лидерите Владо Бучковски и Ристо Пенев, самоуверено ја фрлија својата политичка ракавица кон противникот ВМРО-ДПМНЕ, кој го фати последниот воз пред локалните избори за градоначалничката трка за Скопје и застапа на страната на познатиот бизнисмен Трифун Костовски. Истовремено во Тетово силите ќе ги одмеруваат Хазби Лика од ДУИ и Веби Беџети од ДПА. Сè останато што следува по партиските прегрупирања и коалицирања е нормална последица, која произлегува од законските рокови. По истекот на првичните рокови, за да се исчистат листите од евентуалните неправилности, најдоцна до 8 февруари, Комисиите издаваат решение дека листата е во согласност со Законот за локални избори. Потоа се врши ждрбување за одредување на распоредот на гласачкото ливче, кое треба да биде објавено најдоцна до 9 февруари. Најдоцна до 21 февруари општинските изборни комисији се должни да ги огласат листите со кандидатите.

Подносителите на листите, заедно со листата до комисиите, поднесуваат и барања за издавање потврда за



отворање жиро-сметка, а тие се должни веднаш по приемот на листата да издадат налог за отворање жиро-сметка за изборна кампања. Подносителите на листите во рок од 24 часа треба да достават доказ до комисиите за отворена жиро-сметка. Политичките партии добиваат една жиро-сметка на државно ниво, додека независните кандидати добиваат посебни жиро-сметки за секоја општина.

На 8 јануари заврши рокот во кој претставниците на парламентарните партии од

власта и од опозицијата можеа до Државната изборна комисија (ДИК) да предлагаат членови и заменици на изборните комисији. ДИК беше должна да го именува составот на изборните комисији до 13 јануари 2005 година.

Најдоцна до 16 февруари партиите треба да предложат кандидати за членови на избирачките одбори, а изборните комисији треба да ги именуваат најдоцна до 21 февруари. Изборната кампања ќе почне на 20 февруари и ќе трае 20 дена, а предизбор-

ниот молк ќе почне на 11 март на полноќ и ќе трае 24 часа.

Според новата територијална организација на единиците на локалната самоуправа, изборите ќе се спроведат во 84 општини, плус градот Скопје. Со измените во Законот за локални избори намален е процентот на излезени граѓани потребен за успешност на изборите. Во првиот изборен круг за градоначалник ќе биде избран кандидатот кој добил мнозинство гласови, доколку на изборите излезат една третина од вкупниот број избирачи во општината.

Во случај ниеден од кандидатите да не го добие потребното мнозинство во првиот круг, тогаш во вториот круг ќе се избира меѓу двајцата кандидати кои добиле најмногу гласови, а победник ќе биде оној кој ќе освои повеќе гласови. Советниците ќе се избираат во еден круг според пропорционалниот модел. Согласно Законот за локални избори, на овие избори прв пат на кандидатските листи за советници со 30 проценти ќе бидат застапени жените. Официјалните резултати изборните комисији ќе ги објавуваат најдоцна во рок од три дена од конечното завршување на изборите.

ОПТИМИЗАМ

Лидерите од власта, др Владо Бучковски и сè уште актуелниот градоначалник на метрополата - Скопје, Ристо Пенев, заедно со сојузниците ги остреа моливите во хотелот "Александар Палас". Додека, пак, опозицијата во последен момент се окрупнуваше во хотелот "Холидеј ин", каде што лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски го стави својот параф на Договорот за соработка и заемна поддршка на локалните избори во 2005 година, со Трифун Костовски.

О, А ТРИФУН НА ДЕМОКРАТИЈАТА

Ристо Пенев го прифати предизвикот, велејќи дека искуството претставува негова предност, негова карта "ас", а Бучковски оцени дека нивното единство и концептот се предност пред опозицијата, која според нив е разединета.

"Гледам дека нашите конкуренти се здружуваат, но сепак им недостасува концепција, а нашата концепција е јасна и таа им е позната на граѓаните", изјави Владо Бучковски.

"Коалицијата 'За Македонија заедно' ја создадовме во 2000 година на барање на граѓаните за да го спречиме грабежот, за да ја спречиме војната, за да ја спречиме поделбата на Македонија. Нудиме искусни кадри кои ќе знаат да ја имплементираат децентрализацијата на дело", потенцира Ристо Пенев на свеченото парафирање на договорот на повеќето партии кои ја поддржуваат власта.

Тој не чувствува страв што за противкандидат ќе го има Трифун Костовски.

"Ако стравував јас немаше да бидам кандидат. Тие не можат да седнат како нас на маса, не се организирани", изјави Пенев.

Во коалицијата "За Македонија заедно" влезе и партијата на Борис Стојменов, во чиј предзнак задржано името ВМРО. Премиерот Владо Бучковски е оптимист во однос на претстојната изборна трка.

"Коалицијата влегува со голем оптимизам на овие избори", истакна Бучковски, обврзувајќи се дека само добри, фер и демократски локални избори, можат да бидат солиден тест за демократијата во Македонија.

ОБЕДИНУВАЊЕ

Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски, ја поддржа кандидатурата на Трифун Костовски за градоначалник



на Скопје. Оваа одлука дојде по неколкунеделни внатрешни консултации и сериозни превирања, но сепак тој пресече, иако за договорот се гласаше во највисокото партиско тело. Според него, потрошеното време не минало во тактизирање, туку во сериозна анализа, бидејќи ова било крупна одлука која не сакал да ја донесе набрзина. Во тој контекст на политички услови, пред одржувањето на локалните избори во Република Македонија, најсрекен е Трифун Костовски, кому сè повеќе му се остваруваат сонот и амбициите.

"Многу сум среќен и затоа не сакам да ветувам празни зборови, но во практика ќе имаме многу можност меѓусебната доверба да ја потврдиме на дело", изјави Трифун Костовски. Сепак, битката не била така лесна, одредени извори велат дека одлуката да се поддржи Костовски ги заострила односите во врвот на ВМРО-ДПМНЕ. Ваквите индиции ги потврди и Никола Груевски, кој рече дека Извршниот комитет одлуката не ја донел едногласно. Тој истакна дека се решил за Костовски за да ја обедини опозицијата.

"Иако имавме големи дилеми, сепак на крај се определивме да ја поддржиме опцијата за единствен кандидат на опозицијата", изјави Никола Груевски, кој во меѓувреме призна дека во последно време бил под голем медиумски притисок.

ВМРО-ДПМНЕ долго време kalkulираше со името на кандидатот за градоначалник на Скопје. Обидот во политичката игра да се вмеша Вилма Трајковска, сопругата на трагично починатиот претседател Борис Трајковски, при што таа воопшто не била консултирана, беше голем ризик. На "тапет" беше и Груевски, но и тој се повлече поради повисоки партиски цели.

"Дефинитивно јас треба повеќе да ѝ се посветам на ВМРО-ДПМНЕ, на нејзината подготовка за парламентарните избори. Мојата мисија ја гледам како подготовка на партијата за враќање на власт на парламентарните избори", изјави Груевски, оценувајќи ја својата улога во партијата.

ВМРО-ДПМНЕ и независниот кандидат Трифун Костовски ќе имаат заедничка советничка листа за Скопје. Покрај ова, со Договорот кој

го потпишаа партнерите се обврзале и за поделба на директорските места во јавните претпријатија.

Кандидатурата на бизнисменот Костовски ја поддржаа и Третиот пат и други коалициони партнери на ВМРО-ДПМНЕ.

СПОГОДБА

Во трката за освојување на Тетово ДПА за свој кандидат го истакна Веби Беџети, актуелен професор на Универзитетот на ЈИЕ и поранешен директор на Агенцијата за информации. Негов противкандидат ќе биде Хазби Лика, доверлив човек на лидерот на ДУИ, Али Ахмети, кој беше повлечен од функционерските води во државните институции во предвечерието на настаните на локалните избори.

Поранешниот лидер на ВМРО-ДПМНЕ и прв човек во сенка на ВМРО-Народна, Љубчо Георгиевски, при посетата на Струмица ги разреши дилемите дали останува зад Трифун Костовски. Тој најави дека ја почнал битката против СДСМ и дека не ја исклучува можноста за центлменска спогодба со блокот партии, кој го предводи ВМРО-ДПМНЕ. Но, тоа важи само за вториот круг од локалните избори.

"Мислам дека можеби е време во РМ да се направи една центлменска спогодба меѓу ВМРО-Народна и блокот, кој го предводи ВМРО-ДПМНЕ. По автоматизам, секаде каде што ќе остане еден кандидат од овие две партии, другите да го поддржат. Тоа е веќе соработка на опозиционите сили", изјави Љубчо Георгиевски, кој се сретна со жителите на повеќе населени места, обидувајќи се да ја расчисти ситуацијата со поранешното ВМРО-ДПМНЕ, бидејќи како што изјави тој, голем дел од членството сè уште е збунето од оваа ситуација.